



Градоначалник на Општина Свети Николе

тел: + 389 32 444 169 факс: + 389 32 440 911

e-mail: info@svetnikole.gov.mk

www.svetnikole.gov.mk

Датум на прием

___/___/___ год.

Време на прием

___:___ час.

АРХ.БР.

БАРАЊЕ ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ДАНОЧНА ПРИЈАВА ЗА ДАНОЧНА ОБВРСКА

ОСНОВ НА БАРАЊЕТО

промена на адреса и лични податоци	одјава на недвижен имот
промена на податоци за недвижен имот	пријава утврдување на данок на недвижен имот
_____	_____
_____	_____

ПОДАТОЦИ ЗА ПОДНОСИТЕЛОТ НА БАРАЊЕТО

Име и Презиме (назив на фирма)*			
ЕМБГ/ЕДБ*		Телефон за контакт	
Улица и број		e-mail	

*задолжително да се потполни

ДОКАЗИ КОИ СТРАНКАТА ГИ ПРИЛОЖУВА КОН БАРАЊЕТО

Имотен лист (фотокопија)	Лична карта (фотокопија)
Согласност за користење - лични податоци	Решение/Договор за купопродажба Бр. _____ од _____ год.
Административна такса	Решение за наследување /Договор за дар Бр. _____ од _____ год.
ПП 50 Уплатница за платен надомест за издаден имотен лист	ПП 50 Уплатница за платен надомест за издаден извод на родените/венчаните
Друго _____	
*задолжително да се заокружи што се поднесува	
Образец ПП50 со платен износ од 50,00 ден. со цел на дознака за административна такса уплатена на уплатна сметка 840 163 03182 приходно konto 722315 програма 00,	

Докази кои Општина Свети Николе, Одделение за администрирање со даноци и комунални такси ги прибавува со согласност на барателот

Имотен лист (по претходно доставена ПП 50 уплатница за платен надомест)	Извод на родените/венчаните (по претходно доставена ПП 50 уплатница за платен надомест)
Друго _____	
*задолжително да се заокружи што се поднесува	

БАРАТЕЛ

Име и презиме		Потпис	
---------------	--	--------	--

-----*Потполнува институцијата*-----

Примил - Референт за едношалтерско работење

Име и презиме		Потпис	
---------------	--	--------	--